



Република Македонија
Агенција за храна и ветеринарство



АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Упатство за користење на EXIM системот при поднесување на барање за увоз и транзит на храна за исхрана на животни преку лиценците N853-Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло и AXB I047- Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз

Бр. _____
_____ год

III Македонска бригада бб
Зграда на Македонија Табак
1000 Скопје,
Република Македонија

Тел. (02) 2457 893
Факс: (02) 2457 895
Е-пошта: info@fva.gov.mk
Сајт: www.fva.gov.mk

Согласно Законот за ветеринарно здравство ("Сл. Весник на РМ бр.113/07, 24/11 и 136/11 ") Законот за нуспроизводи од животинско потекло ("Сл. Весник на РМ бр.113/07"), и Законот за безбедност на храна за животни ("Сл. Весник на РМ бр.145/10 ") **започнувајќи од 01.02.2012 година**, Агенцијата за храна и ветеринарство, ингеренциите во однос на издавањето-одобрувањето на дозволите за увоз и транзит на пратки производи од животинско потекло/**нус-производи од животинско потекло кои се користат за исхрана на животни и храна за животни ги предава од централно на локално ниво на самите гранични премини.**

Оттука, согласно член 86 од Законот за ветеринарно здравство и член 12 од Законот за нус-производи од животинско потекло, официјалниот ветеринар на граничен премин за извршената ветеринарна проверка и преглед издава **лиценца за увоз и транзит односно издава Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло (ВВДП) или Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз (храна за животни),** кои задолжително ги доставува и до царинските службеници.

Согласно Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки („Службен Весник на Република Македонија“ бр.134/2008) и нејзините измени и дополнувања („Службен Весник на Република Македонија“ бр.13/2011), **започнувајќи од 01.02.2012 година**, официјалните ветеринари на граничен премин го превземаат и процесирањето/одобрувањето на лиценците во **EXIM системот за секоја прегледана пратка и издаден Ветеринарен влезен документ и Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз (храна за животни) .**

Во продолжение се дадени кодовите на лиценците пријавени во EXIM системот кој ќе се одобруваат од страна на официјалните ветеринари на граничен премин:



Код на Агенцијата за храна и ветеринарство	Код на лиценцата	Име на лиценцата	Намена
АХВ	N853	Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло (ВВДП)	Лиценца за увоз и транзит
АХВ	I047	Документ за ветеринарна проверка на производи за исхрана на животни при увоз (храна за животни)	Лиценца за увоз

Пратките ветеринарно медицински препарати, кои во EXIM системот подлежат на лиценцата **АХВ-I046 остануваат да се издаваат, процесираат/одобруваат на централно ниво од Агенцијата за храна и ветеринарство.**

EXIM овозможува електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз, извоз и транзит од страна на деловната заедница, како и електронско издавање на дозволите од страна на надлежните институции. Преку системот, подносителите можат да го следат статусот на процесирање на нивните барања, се до нивното конечно издавање.


Постапка за аплицирање на погоренаведените лиценци во EXIM системот:

Најавата за пристигнување на пратката на граничен премин увозниците на овој вид пратки или шпедитерските куќи кои се овластени да аплицираат во EXIM системот за увозните лиценци во име на увозниците, се врши со пополнување на погоренаведените лиценци 24 часа пред пристигнување на пратката на граничниот премин.

Увозниците на овој вид пратки или шпедитерските куќи кои се овластени да аплицираат во EXIM системот за увозните лиценци во име на увозниците, пред се треба да ги исполнуваат **Услови за користење на функционалностите на EXIM наведени поделе и објавени на официјалната веб страна:**

www.exim.gov.mk

Слика 1.




Услови за користење на функционалностите на EXIM

За да ги користат функционалностите на EXIM, компаниите треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат стабилна Интернет врска
- Да поседуваат валидна е-маил адреса
- Да поседуваат **дигитален сертификат**
- Да бидат регистрирани во системот
- Да имаат инсталирано подршка за **JAVA 1.6**
- Да имаат инсталирано македонска подршка за пополнување на обрасците


Со исполнување на погоренаведените услови, постапка за аплицирање е исклучително лесна и започнува со најавување во системот преку корисничко име и лозинка (**види слика 2**).

Слика 2.



По што во левиот агол се одбира делот ЛИЦЕНЦА (види слика 3).

Слика 3.






Република Македонија

Агенција за храна и ветеринарство




Во овој дел се одбира ВНЕСИ БАРАЊЕ и во делот ЛИЦЕНЦА, во зависност од намената се избира УВОЗ или ТРАНЗИТ (види слика 4.).

Слика 4.



Потоа преку прозорчето НАЈДИ БАРАЊЕ, во зависност од потребата на увозникот се избира или - **N853-Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло, или -AXB 1047- Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз (види слика 5).**

Слика 5.




Бараните податоци при електронското пополнување на полињата од избраната лиценца, треба да се во согласност со документацијата што ја прати пратката, како:

- ветеринарно-здравствениот сертификат,
- извозни царински документи (карго сметки, ЕЦД и сл.),
- Транспортен документ и сл.

Во Прилог I на ова Упатство дадени се насоките за пополнување и пополнет пример на лиценцата AXB I047- Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз.

Постапката на аплицирање завршува со кликување на **ОДИ НА СЛЕДЕН ЧЕКОР (види слика 8)**.

Слика 8.



Со што поднесеното барање се здобива со статус **НЕПРОЦЕСИРАНО**.

По извршената проверка и преглед на пратките-производи од животинско потекло/**нус-производи од животинско потекло кои се користат за исхрана на животни** и храна од животинско потекло од страна на официјалните ветеринари на граничен премин, поднесената лиценца со статус **НЕПРОЦЕСИРАНО**, ја процесираат и доколку прегледот на документи, прегледот на идентитет на пратката и физичкиот преглед задоволуваат, официјалните ветеринари на граничен премин ги одобруваат лиценците во **EXIM** системот за секоја прегледана пратка и издаден **Ветеринарен влезен документ и Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз**, кои го менуваат статусот во **ОДОБРЕНО**, што значи дека увозот на пратката по соодветната лиценца е дозволен.

**Заменик директор,
Абдулезел Догани**



Прилог I

Насоки за пополнување и пополнет пример на лиценцата **АХВ** **1047- Документ за ветеринарна проверка на продукти за** **исхрана на животни при увоз**

Табела 1. насоки за пополнување на полињата од лиценцата

Поле 1. Испраќач/Извозник	Се впишува името на извозникот, испраќачот
Адреса, Град	Се впишува адресата и градот на седиштето на фирмата извозник
Земја	Се впишува земјата на фирмата извозник
Поле 3.	Од поп-пап листата десно на прозорчето, се избира даночниот број на фирмата што се јавува како увозник во Република Македонија
Име и Адреса	Се впишува името и адресата на на фирмата што се јавува како увозник во Република Македонија
Поле 4. Референтен број на царински документ	Се впишува бројот на пропратните царински документи како ЕЦД бројот, карго сметки
Поле 5. Пратечки документи	Се впишува бројот на другите пропратни документи како ветеринарно-здравствениот сертификат, транспортен документ, сертификат за безбедност и сл.
Поле 5.1 Лабораториски тестови	Ова поле се пополнува со избирање на Да или Не, во зависност дали истите се извршени во земјата на потекло.
Поле 6.	Од поп-пап листата десно на прозорчето, се избира даночниот број на фирмата што се јавува како увозник/генерален застапник во Република Македонија
Име и Адреса	Се впишува името и адресата на на фирмата што се јавува како увозник/генерален застапник во Република Македонија
Поле 7.	Се впишува земјата на потекло на пратката



Поле 7.1 Број на одобрение/регистрација	Се впишува извозничкиот број на објектот/складот од каде што потекнува или се складира пратката
Поле 8.	Се избира намената (целта за користење) на пратката по увозот
Поле 9. Тарифна ознака	Од поп-пап листата десно на прозорчето, се избира тарифната ознака на пратката која соодветствува со тарифната ознака во ветеринарно-здравствениот сертификат
Опис на тарифна ознака	Со избирање на тарифната ознака описот на истата автоматски се генерира
Поле 10. Вид на пакување	Од лизгачката листа десно на прозорчето, се избира видот на пакувањето
Број на пакување	Се впишува бројот на пакувањата (број на кутии, број на палети и сл.)
Поле 11. Бруто маса (КГМ)	Се впишува бруто масата на пратката во килограми
Поле 12. Нето маса (КГМ)	Се впишува нето масата на пратката во килограми
Земја на потекло	Се впишува земјата на потекло на пратката

По завршување на пополнувањата на полињата, задолжително се кликува на делот “Додади“ означен во црвено. Во случај пратката да содржи повеќе тарифни броеви, по внесување на секој тарифен број и пополнување на полињата од реден број 9. до реден број 12., се кликува на делот “Додади“, по што се внесува следен тарифен број од пратката.

Делот “Закачи документ“ е незадолжителен, се користи за закачување на копии или скенирани пропратните царински документи како ЕЦД бројот, карго сметки другите пропратни документи како ветеринарно-здравствениот сертификат, транспортен документ, сертификат за безбедност и сл. кои ја пратат пратката од натоварување до ветеринарно инспекциско место на граничниот премин на влез во Република Македонија.

Слика 1. Пополнет пример на лиценцата



Mozilla Firefox

http://www.exim.gov.mk/EILWeb/viewForm.jsf?token=e2c4e66e4db1408bdea324aaee6a8c30

ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТИ ЗА ИСКРАНА НА ЖИВОТНИ ПРИ УВОЗ

1. Испраќач/Извозник: Bankom doo

Адреса, Град: Belgrad
Земја (***): Србија

3. ЕДБ на Увозник/Примач (****): 4002008502703

Име и адреса: АГРОМА-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола ,ИПЊАТ АТАНАСОВСКИ 41 19 ,МК

4. Реф.бр. на царински докум.:
5. Пратечки документи:

5.1 Лабораториски тестови: Да Не

6. ЕДБ на Генерален застапник: 4002008502703

Име и адреса: АГРОМА-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола ,ИПЊАТ АТАНАСОВСКИ 41 19 ,МК

7. Потекло: Србија

7.1 Број на одобрение/регист.: RS 31-020

8. Опис на стоката: за адитиви/премиски за сировини за крмни смеси за специфични произ. во исхрана на животни за посебни нутритивни потреби за други производи

9. Тарифна ознака (***):
Опис на тарифна ознака:

10. Вид на пакувања: Aerosol

Број на пакувања:
11. Бруто маса (КГМ):
12. Нето маса (КГМ) (****):
Земја на потекло(***):

Додади

9. Тарифна ознака (***)	10. Вид на пакувања	Број на пакувања	11. Бруто маса (КГМ)	12. Нето маса (КГМ) (****)	Земја на потекло(***)	
2309909610	Амбалажа	10	500	500	Србија	Избриши

Податоците во полњата означени со (***) треба да одговараат на истите податоци во ЕЦД.

Пополнува овластеното лице:
Внесено со алтернативна постапка:
Датум на одобрување (dd.MM.yyyy):
Забелешка од алтернативна процедура:

Внеси забелешка

start Windows Explorer Microsoft Office... Прилог 1 на УПАТ... Mozilla Firefox Start... Mozilla Firefox EN Legislativa risk analysis 4:03 PM